

# XII МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ НЕМО КУП 2016



Ни претставува задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар XII НЕМО КУП 2016. Пливачкиот клуб Делфин од Скопје е повторно домаќин и организатор на пливачкиот натпревар XII НЕМО КУП 2016 кој и оваа година се одржува на Олимпискиот Базен Центар Скопје со полн програм. Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт каде пливачите можат да настапат во шест старосни категории при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат стокови награди, додека во апсолутната категорија ќе се доделуваат и парични награди.

**ОРГАНИЗАТОР:** ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ

**ДАТА:** 29 и 30.10.2016 година

**МЕСТО :** Олимписки базен Скопје

**БАЗЕН:** 50 метри 8 стази, температура на вода 26,5°

**ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО**

**КАТЕГОРИИ:**

**МАШКИ**

**ЖЕНСКИ**

Категорија А

Апсолутна

Апсолутна

Категорија Б

2000/2001

2000/2001

Категорија Ц

2002/2003

2002/2003

Категорија Д

2004/2005

2004/2005

Категорија Е

2006/2007

2006/2007

Категорија Ф

2008 и помлади

2008 и помлади

**СТАРТАРИНА:** 180 денари по старт за домашни натпреварувачи , а за гости од странство 3 евра по старт.

**ПРАВО НА УЧЕСТВО:** Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

## ПРОГРАМА

### I дел

Сабота 29.10.2016 09:00 часот

(Распливување 08:00)

50 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
50 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
400 мешано	м/ж	А,Б,Ц,
1.500 слободно	м/ж	А

### II дел

Сабота 29.10.2016 17:00 часот

(Распливување 16:00)

50 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 делфин	м/ж	А,Б,Ц,
100 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,
400 слободно	м/ж	А,Б,Ц

### III дел

Недела 29.10.2016 09:00 часот

(Распливување 08:00)

50 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
800 слободно	м/ж	А

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м и 1500м слободно на 8 натпреварувачи во машка и 8 во женска категорија според најдобро испливано време.

**СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ САБОТА 16:45 ЧАСОТ**  
**САБОТА 21:00 ЧАСОТ КОКТЕЛ ЗА ТРЕНЕРИТЕ И СПОНЗОРИТЕ**

**МЕДАЛИ:** Првите тројца натпреварувачи од секоја категоја во секоја дисциплина добиваат медали.

**НАГРАДИ:** Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди додека пливачите од останатите категорија вредни стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови според ФИНА таблица во четири најдбори дисциплина

**НАЈДОБАР КЛУБ:** За најдобар клуб се прогласува оној кој ќе освои најмногу ФИНА бодови со збир на сите негови пливачи и добива награда од 100 ЕВРА..

**ПРИЈАВИ:** пријавите се примаат најкасно до **25.10.2016** година на адреса ПК „ДЕЛФИН„СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје.

Пливачкиот митинг ќе се одржи според правилата на Пливачката федерација на Македонија, Светската пливачка федерација и според законот за спорт на Република Македонија.

Со поднесувањето на пријавата , клубот кој ги пријавува пливачите потврдува дека пливачиите се здравствено способни за натпреварувањето, односно ја сносат одговорноста за нивната здравствена способност.

e-mail: [aleksandar@yahoo.com](mailto:aleksandar@yahoo.com),

Tel: + 389 78 386 236, + 38922431587 , faks: + 389 2 2431 587

**ОТКАЗИ:** Откажете се уважуваат најкасно до **27.10.2016** godina.

Техничкиот состанок ќе се одржи на ден 28.10. 2016 во 20:00 часот во просториите на Олимпискиот базен Центар.

**СМЕСТУВАЊЕ:** Натпреварувачите сами ги сносат патните и ихотелските трошкови информации на телефон + 389 70663073 Горан Стојник.

**ПК “ДЕЛФИН”СКОПЈЕ**

